



Тркалезна маса

14, 15 декември, 2017  
Скопје, ТЦЦ Гранд Плаза Хотел

## УЛОГАТА НА СУДЕЧКИОТ СУДИЈА ВО ДОКАЗНАТА ПОСТАПКА

### Програма

#### **14 декември 2017**

09:00-09:15 Регистрација

09:15-09:30 Поздравни зборови

- Судија Анета Арнаудовска, Директор на Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев”
- Г. Алфредо Стриполи, Шеф на одделот за владеење на правото при Одделот за човекова димензија, Мисија на ОБСЕ во Скопје

09:30-10:30 ***Листа на докази и редослед на изведување на докази на главна расправа/Зошто е тоа важно?***

Поднесоци на странките врз основа на кои судијата одлучува за листата на докази и редослед на нивно изведување; Кога одбраната е обврзана да ја предложи својата листа на докази; Подготвително рочиште; Одбивање на предложен доказ и образложение; Информирање на странките за одобрената листа на докази и редоследот на нивно изведување; Други прашања.

- Судија Дражен Трипало
- Судија Марин Мрчела
- Адвокат Лаура Валкович

09:30-11:00 ***Листа на докази и редослед на изведување на докази на главна расправа/Зошто е тоа важно? -дискусија***

11:00-11:15 Кафе пауза

11:15-12:30 ***Улогата на судијата при испитување на сведоци и вештаци и при изведување на други докази (материјални докази, писмени докази и сл.)***

Дали судијата е обврзан да внимава по службена должност за лицата кои се ослободени од должноста да сведочат или не можат да бидат сведоци? Улогата на судијата кај недопустливо прашање-дали судијата мора да чека приговор од странките? Ефективно одлучување по приговор; Прашања кои судијата може да ги постави; Трето (супер) вештачење по наредба на судијата; Други прашања.

- Судија Марин Мрчела
- Адвокат Лаура Валкович
- Судија Дражен Трипало

12:130 -13:00 ***Улогата на судијата при испитување на сведоци и вештаци и при изведување на други докази (материјални докази, документи и др.)- дискусија***

13:00-14:00 Пауза за ручек

14:00-16:00 ***Обвинителскиот товар на докажување и товарот на убедување***

Улогата на судијата во доказната постапка поврзано со товарот на докажување на вина (на обвинителството) и товарот на убедување (на двете страни, вклучувајќи ја и одбраната во случај на афирмативна одбрана); Товарот на докажување при афирмативна одбрана; Утврдување на факти кои исклучуваат кривично дело или кривична одговорност (дело од мало значење, самоодбрана, крајна нужда, стварна и правна заблуда, пресметливост-факти во корист на обвинетиот); Други прашања.

- Судија Марин Мрчела
- Судија Дражен Трипало
- Адвокат Лаура Валкович

16:00-16:30 ***Обвинителскиот товар на докажување и товарот на убедување -дискусија***

## **15 декември 2017**

09:00-09:15 Регистрација

09:15-10:45 ***Правото на презентирање на одбрана и начелото на еднаквост на оружјето***

Улогата на судијата во доказната постапка поврзано со правото на одбрана и еднаквоста на оружјето, улогата на судијата кај обвинет кој не е застапуван од адвокат, други прашања.

- Адвокат Лаура Валкович
- Судија Марин Мрчела
- Судија Дражен Трипало

10:45-11:00 Кафе пауза

11:00-13:00 ***Правото на презентирање на одбрана и начелото на еднаквост на оружјето – дискусија***

- Адвокат Лаура Валкович
- Судија Марин Мрчела
- Судија Дражен Трипало

13:00-13:30 Заклучоци

13:30-14:30 Ручек и заминување